

Инсталацијата на екстензија за дигитално потпишување на XML документи.


Инсталацијата на екстензијата за дигитално потпишување на XML документи се состои од следните чекори:

1. Инсталирање на соодветен прелистувач
2. Детекција дека екстензијата не е инсталирана од страна на корисникот.
3. Упатување кон соодветниот store за додавање на екстензијата
4. Симнување и инсталација на клиентска апликација.

Доколку корисникот користи компјутер кој што работи под **Windows XP**, пред да ја инсталира клиентската апликација потребно е да се инсталира **Microsoft .NET Framework 4.0 Client** кој може да се симне на следната локација <https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=24872>

За да се инсталира екстензијата за **Edge** потребно е клиентите да имаат инсталирано **Windows 10**, минимум **Fall Creators Update** (10.0, Build 16299).

Повеќе информации за тоа како може да се инсталира овој update како и тоа како да проверите која верзија ја имате вие инсталирано на машината можете да најдете на следниот линк: <https://support.microsoft.com/en-us/help/4028685/windows-10-get-the-fall-creators-update>



При користење на услуга каде што е имплементирано дигитално потпишување ќе се појави линк кој што носи до соодветниот store од каде што треба да направите додавање на екстензијата.

Регистар на годишни сметки

Маја Лазаровска

Мoj профил

Одјави се

Почетна

Администрација

Услуги

Помош

Почитуван(а) Маја Лазаровска,

Добредојдовте на Системот за електронско поднесување на годишни сметки. Пред да продолжите со работа подесете соодветна конфигурација според упатството. Најавени сте во улога на сметководител и Вашите привилегии дозволуваат да ги преземете следните кориснички акции:

Компоненти за инсталирање

Освежи

- Екстензија: [Додади XML екстензија](#)
- Клиентска апликација: Прво треба да ја инсталирате екстензијата, а потоа клиентската апликација.

[Врати се на јавната страна](#)

Поднеси годишна сметка

Доколку веќе имате поврзано правни субјекти, за истите во секој момент можете да поднесете годишна сметка следејќи го овој линк.

Листа на годишни сметки

Доколку имате поднесено годишни сметки за правните субјекти со кои сте поврзани, истите можете да ги прегледате на овој линк.

Потребни компоненти за прикачување на инсталиран дигитален сертификат

Екстензија: [Додади XML екстензија](#)
Клиентска апликација: Прво треба да ја инсталирате екстензијата, а потоа клиентската апликација.

Доколку Ви е потребна помош околу работењето со системот, прегледајте во менито за **Помош**.

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ


Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу Бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169

[Политика за приватност](#)

За оптимално користење на системот,
препорачуваме:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

По клик на копчето **Додади екстензија за дигитално потпишување** во зависност од интернет прелистувачот кликот ќе ве однесе до соодветниот store од каде што треба да се додаде екстензијата.

Доколку користите **Google Chrome**, додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето **ADD TO CHROME** а потоа на **Add extension** како што е прикажано на сликата подолу:




Nextsense XML Signing Component

offered by <https://signingextension.nextsense.com>

★★★★★ (15) | [Developer Tools](#) | 5,511 users

OVERVIEW | REVIEWS | RELATED



enables XML document signing

sign documents with one or more signatures

large document signing

automatic detection of extension on end-user's browser with automatic download of native host application for installation

all standard digital signatures

multiple signatures per document

Operating Systems
Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10

Compatible with your device

Signing XML document.

Nextsense XML Signing Component is web based component that supports XML document digital signing and signature verification. This product is developed to enable browser signing of documents with user's local digital certificates and it is supported by leading web browsers.

Nextsense XML Signing Component offers the following advantages:


- Simple digital signing of documents from a web browser with user's local digital certificates, which provides proof of the signer's identity and document integrity

[Website](#)
[Report Abuse](#)


Additional Information

Version: 0.0.5.9
Updated: November 9, 2017
Size: 81.49KiB
Language: English


RELATED




mobile browser emulator
★★★★★ (197)




Full Page Screen Capture
★★★★★ (4494)



Page Ruler
★★★★★ (1766)



Tag Assistant (by Google)
★★★★★ (942)



The screenshot shows a Chrome extension installation dialog box. At the top, it asks "Add 'Nextsense XML Signing Component'?" with a close button (X) in the top right corner. Below this, it lists the permissions the extension requires: "It can:" followed by a bulleted list: "Read and change all your data on the websites you visit", "Communicate with cooperating websites", and "Communicate with cooperating native applications". At the bottom, there are two buttons: "Add extension" (highlighted with a red rectangle) and "Cancel". The Nextsense XML logo is visible in the top right corner of the dialog.

Доколку користите **Opera**, додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето **Add To Opera** како што е прикажано на сликата подолу:



Nextsense XML Signing Component

by [nextsense-dev](#)



Nextsense XML Signing Component is web based component that supports XML document digital signing and signature verification. This product is developed to enable browser signing of documents with user's local digital certificates and it is supported by leading web browsers...

[Show more](#)

[Permissions](#)

Screenshots



+ Add to Opera

About the extension

Downloads: 540

Category: [Developer Tools](#)

Version: 0.0.5.9


Size: 79.9 KB


Last update: Nov. 8, 2017

License: Copyright 2017 nextsense-dev


Service website: <https://signingextension.nextsen...>

Доколку користите **Mozilla Firefox**, додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето **Allow** а потоа на **Add** и на крај на **OK** како што е прикажано на сликата подолу (додавањето на екстензијата во Mozilla Firefox, не не носи на друга страна туку целиот процес на инсталација се случува на истата страна, долунаведените прозорчиња се појавуваат под address bar-от на прелистувачот):






По успешно додадена екстензија потребно е да се инсталира и дополнителна клиентска апликација. После додавање на екстензијата самиот процес на инсталација не води до страна од каде што може да се симне клиентска апликација, како што е прикажано на сликата:





Со кликување на копчето Download се симнува NextsenseSigningComponent.msi. За да го инсталираме овој file треба да се кликне два пати на симнатиот file. По отворање на прозорецот прикажан на долната слика, треба да се означи дека се согласувате со лиценцата на клиентската апликација.



По завршување на инсталацијата се клика на копчето Finish. Со овој процесот на инсталација на екстензијата завршува. Крајниот корисник може да започне процес на дигитално потпишување на XML документи.



Доколку користите **Microsoft Edge** додавањето се прави со клик на копчето **Install**. Доколку при клик на линкот за инсталација на компонентата во edge не се отвори автоматски Microsoft Store потребно е најпрво да се кликни на копчето **Земи ја апликацијата** како што е прикажано на сликата подолу. Опцијата за користење на компонентата да биде на **on**.



Со инсталација на екстензијата во edge нема потреба од дополнителна инсталација на клиентска апликација, бидејќи таа е потребна за останатите пребарувачи но не и за Edge.